



**Јавно Претпријатие
„Национални шуми”
СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2021 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	4
- Извештај за сеопфатна добивка	5
- Извештај за промените во капиталот	6
- Извештај за паричните текови	7
- Белешки кон финансиските извештаи	8
- Прилози	

До:
Раководството и оснивачот на
ЈП “Национални шуми” СКОПЈЕ

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиските извештаи

Ние бевме ангажирани да извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП „Национални шуми“ Скопје (во понатамошниот текст „Јавното претпријатие“ или „Претпријатието“), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2021 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на ревизија спроведена во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Заради прашањата опишани во пасусот Основа за воздржување од мислење, ние не бевме во можноста да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за ревизијата.

Основа за воздржување од мислење

1. Ние бевме назначени за ревизори на Јавното претпријатие по 31 декември 2021 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на средствата и на обврските на почетокот на годината. Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на комплетност, постоење, точност и вреднувањето на залихата и на основните средства на 31 декември 2021 година преку други ревизорски постапки. Поради овие прашања, ние не бевме во состојба да утврдиме дали корекции би биле потребни во однос на евидентирани или неевидентирани залихи и средства како и со нив поврзани трошоци и приходи, кои се составен дел на извештајот за финансиска состојба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за воздржување од мислење (продолжува)

2. Како што е обелоденето во белешка 5, Јавното претпријатие има основни средства во износ од 59.371.205 илјади денари. Јавното претпријатие во рамките на недвижности, постројки и опрема има евидентирано износ од 58.709.578 илјади денари кои се однесуваат на биолошки средства. Согласно МСС 41, биолошкото средство треба да се мери при почетното признавање и на крајот на секој датум период на известување според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба. Добивка или загуба којашто произлегува при почетното признавање на биолошкото средство според објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, и од промената во објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба на биолошкото средство, треба да се вклучи во добивката или загубата за периодот во којшто настанала. Ние со спроведување на ревизорски процедури не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за состојбата, количините и вредноста на биолошките средства на Јавното претпријатие со состојба на 31.12.2021 година.
3. Како што е обелоденето во белешка 11, Јавното претпријатие има евидентирано останати тековни средства и АВР во износ од 207.897 илјади денари. Во овој износ се вклучени 164.275 илјади денари кои што претставуваат почетна состојба на евидентирано побарување од државните институции од страна на Јавното претпријатие за спроведување на акцијата „Ден на дрвото“, која е укината заклучно со 31 Декември 2017 година, согласно Одлука на Владата на Република Северна Македонија. Поради овие прашања, ние не бевме во состојба да утврдиме дали корекции би биле потребни во однос на овие евидентирани побарувања.
4. Како што е обелоденето во белешка 13, капиталот на Јавното претпријатие изнесува 58.738.569 илјади денари. Во овој износ се вклучени ревалоризациони резерви кои со датумот на известување изнесуваат 53.245.316 илјади денари, кои се однесуваат на почетни состојби настанати од минат период со внес на проценетата вредност на биолошките средства, за кои што ние со спроведување на ревизорски процедури не можевме да обезбедиме достатни и соодветни ревизорски докази. Следствено, ние не бевме во можност да утврдиме дали се потребни одредени прилагодувања и корекции во извештајот за финансиска состојба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови, за наведените прашања во овој параграф.

Воздржување од мислење

Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за ревизијата. Следствено, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на ЈП Национални шуми на ден 31 декември 2021 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Претпријатието е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Претпријатието за 2021 година во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во Годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Претпријатието со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Претпријатието со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Претпријатието со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин

28 Септември 2022

Управител

Дарко Калин


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република С. Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
 За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020
 Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	59.371.205	59.332.489
Нематеријални средства	6	6.550	8.916
Вложувања во подружници	7	7.394	7.394
Останати долгорочни средства		-	-
		59.385.149	59.348.799
Тековни средства			
Залихи	9	94.405	124.272
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	101.601	88.343
Останати тековни средства и претплати	11	271.398	274.511
Парични средства и еквиваленти	12	108.789	6.624
		576.173	493.750
Вкупно средства		59.961.322	59.842.549
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	13	5.940.384	5.940.384
Резерви		53.245.316	53.245.316
Акумулирана добивка (загуба)		(547.869)	(464.453)
Тековна добивка		100.738	(83.415)
		58.738.569	58.637.832
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни резервирања	14	228.996	209.738
Долгорочни заеми	15	46.102	80.000
		275.098	289.738
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици	16	61.635	133.081
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	187.346	172.592
Останати тековни обврски и ПВР	18	699.675	609.306
		947.656	914.979
Вкупно обврски		1.222.754	1.204.717
Вкупно капитал и обврски		59.961.323	59.842.549

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Овие финансиски извештаи се одобрени на 15 март 2022 година од страна на раководството на Друштвото и потпишани во негово име од страна на:



 Раководител на финансии
 Милка Лазареvsка



 В.д. Директор
 Валентин Груевски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2021
Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
Приходи од продажба	19	1.092.763	1.179.661
Останати оперативни приходи	20	478.149	153.073
Намалено за:			
Промена на залиха на производи(нето)		(22.003)	1.095
Набавна вредност на продадени стоки		(620)	(477)
Трошоци за сировини и други материјали	21	(96.907)	(105.843)
Трошоци за вработени	22	(840.228)	(876.326)
Амортизација и депрецијација	5,6	(47.993)	(46.820)
Останати оперативни трошоци	23	(444.770)	(480.154)
(Загуба)/добивка од оперативно работење		118.391	(175.791)
Финансиски приходи		195	100.697
Финансиски (расходи)		(14.564)	(8.321)
Нето финансиски приходи/ (расходи)	24	(14.369)	92.376
(Загуба)/добивка пред оданочување		104.022	(83.415)
Данок од добивка	25	(3.284)	-
(Загуба)/добивка за годината		100.738	(83.415)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		100.738	(83.415)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2021
Во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акомул. (добивка)	Вкупно
На 01 јануари 2020 година	5.940.384	53.245.316	(426.506)	58.759.194
Останати резерви	-	-	-	-
Отпис од минати години	-	-	(37.948)	(37.948)
Добивка (загуба) за годината	-	-	(83.415)	(83.415)
На 31 декември 2020 година	5.940.384	53.245.316	(547.868)	58.637.832
На 01 јануари 2021 година	5.940.384	53.245.316	(547.869)	58.637.831
Останати резерви	-	-	-	-
Отпис од минати години	-	-	-	-
Добивка (загуба) за годината	-	-	100.738	100.738
На 31 декември 2021 година	5.940.384	53.245.316	(447.131)	58.738.569

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2021
Во илјади денари

	2021	2020
Оперативни активности		
Добивка/(загуба) пред оданочување	104.022	(83.415)
<u>Усогласување за:</u>		
Амортизација на материјални и нематеријални средства	47.993	46.820
Вредносно усогласување на материјални и нематеријални средства	(71.427)	(43.771)
Долгорочни резервирања на трошоци за обновување на природни богатства	97.938	109.618
Приходи од ослободени долгорочни резервирања	(52.422)	(83.416)
Вредносно усогласување на побарувања	-	1.608
Вредносно усогласување на залихи	-	115
Загуби/добивки врз основ на расходување и продажба на материјални и нематеријални средства	(43.629)	(1.256)
Сметководствена корекција	-	(37.948)
Кусоци/Вишоци (нето)	1.272	(227)
Отпис на побарувања	1.980	1.866
Приходи од отпис на обврски и вишоци	(2.355)	(3.196)
Дадени одобренија и работи	14	15
Приходи од камати	(68)	(73)
Трошок за камати	14.449	8.229
<i>Зголемување/намалување на тековните средства</i>		
Залихи	28.594	(2.382)
Побарувања од купувачи	(15.251)	(13.405)
Останати тековни средства и преплати	3.113	30.701
<i>Зголемување/намалување на тековните обврски</i>		
Обврски кон добавувачи	17.110	(60.553)
Останати тековни обврски и ПВП	59.827	93.882
<i>Нето паричен тек од работењето</i>	191.160	(36.786)
(Платени) камати	(14.449)	(8.229)
Нето паричен тек од оперативни активности	176.711	(45.015)
Инвестициони активности		
Набавка (продажба) на материјални и нематеријални средства	30.711	(17.089)
Вложувања во подружници	-	13.504
Останати долгорочни средства	-	1.081
Примени камати	68	72
Нето паричен тек од инвестициони активности	30.779	(2.431)
Финансиски активности		
Краткорочни финансиски обврски	(71.447)	69.681
Долгорочни финансиски обврски	(33.898)	(19.444)
Исплатена дивиденда	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Капитал и резерви	-	-
Нето паричен тек од финансиски активности	(105.345)	50.237
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти	102.145	2.791
Парични средства и еквиваленти на почетокот	6.624	3.833
Парични средства и еквиваленти на крајот	108.769	6.624

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост на територијата на Р.С. Македонија "Национални Шуми"п.о.-Скопје (во понатамошниот текст – Друштвото) е јавно претпријатие основано со одлука на Владата на РМ бр 3028/1 од 15.12.1997г. (Сл.Весник на РМ бр. 65/97) а започна со работа на 01.07.1998 г. како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми. Претпријатето е регистрирано во Основен суд – Скопје според Решението Трег.бр. 666/98 од 24.03.1998г. и број на регистарска влошка 7-02001896-000-09. Основна дејност на Друштвото според решението од Централен регистар на РМ е земјоделство,лов и соодветни услужни дејности.

Седиште на Друштвото е Булевар “Свети Климент Охридски” бр.68, Скопје - Центар.

Просечен број на вработени во ЈП Национални шуми – Скопје за 2021 година е 2.049 лица (2020 година – 2.204 лица)

Повеќе детали се објавени во Белешката 8 во продолжение на овие финансиски ивештаи.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РСМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РСМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Основи за подготовка (продолжува)

Финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

Финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Трансакции искажани во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 УСД	54,3736 Денари	50,2353 Денари
1 ЕУР	61,6270 Денари	61,6940 Денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Опрема	4-25 години
Останата опрема и моторни возила	4 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.3. Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.4. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. Нефинансиските средства, освен гудвилот, што претрпеле оштетување се ревидираат за можни промени на оштетувањето на датата на известување.

2.5. Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.6. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.7. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.8. Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба.

2.9. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Оснивачки капитал

Оснивачкиот капитал се состои од објективната вредност на монетарните и немонетарните средства доделени од страна на основачот на Друштвото во моментот на неговото основање. Последователно, основачкиот капитал е зголемуван по пат на алокација на добивките и ревалоризационите резерви.

(б) Резерви

Резервите се состојат од законски резерви и ревалоризациони резерви. Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството на Друштвото.

(в) Акумулирани добивки/(загуби)

Акумулираната добивка/(загуба) ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.12. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13. Трошоци за позајмување

Општите и трошоците за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.14. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.15. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.16. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.17. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.20. Државни поддршки

Државните поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки чии примарен услов е дека друштвото може да купува, гради или поинаку набавува нетековни средства, се признаени како одложен приход во Извештајот на финасиска состојба и пренесен во добивка или загуба на системска и рационална основа во текот на корисниот период на поврзаните средства.

2.21. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на оснивачот на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од раководството на Друштвото.

2.22. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Ризикот од кредитирање се однесува на ризикот другата договорна страна да не ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото.

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање поради големиот број на клиенти и нивните различни деловни профили.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

Класи на фин. средства - евидентирана вредност	2021	2020
Финансиски побарувања	275	175
Побарувања од купувачи, нето	100.629	87.369
Побарувања од вработените	43.347	43.874
Парични средства и еквиваленти	108.769	6.624
	253.020	138.042

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата, во рамките на одредените услови, на износите на побарувањата од купувачи. Раководството на Друштвото е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од ликвидност.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2021			
	Тековни До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Нетековни Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	146.906	-	-	-
Финансиски обврски	61.635	-	-	46.102
	208.541	-	-	46.102

	31 декември 2020			
	Тековни До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Нетековни Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	137.902	-	-	-
Финансиски обврски	133.081	-	-	80.000
	270.983	-	-	80.000

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Ризикот од курсни разлики се јавува во главно и онаму каде постојат побарувања и обврски деноминирани во странски валути. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Друштвото има значителна изложеност на ризик од курсни разлики на датумите на известување како резултат на позајмиците. Трансакциите во најголема мера се извршуваат во домашната валута – Денар.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2021	2020
Средства		
ЕУР	733	733
	733	733
Обврски		
ЕУР	-	-
	-	-
Нето средства	733	733

Анализа на сензитивноста на странски валути

	% на промена на курсот	Ефект врз финансискиот резултат 2021	Ефект врз резултат 2020
ЕУР	1%	(7)	(7)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото не е значајно изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки, поради фактот што нема позајмици и други обврски, како и пласмани на финансиски средства со варијабилна каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото не е изложено на ризик од каматни стапки поради тоа што нема каматносни обврски со варијабилни каматни стапки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	2021	2020
Финансиски средства		
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	106.918	5.677
Финансиски побарувања	275	175
	107.193	5.852
Финансиски обврски		
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	107.736	213.081
	107.736	213.081

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2021
	Нето износ	1%	-1%
Со променлива каматна стапка	(543)	(5)	5
			2020
	Нето износ	1%	-1%
Со променлива каматна стапка	(207.230)	(2.072)	2.072

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 1%.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на оснивачот, да врати капитал на оснивачот, да изврши докапитализација или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 15, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021	2020
Позајмици со камата	107.736	213.081
Парични средства и еквиваленти	(108.769)	(6.623)
Нето обврски	(1.033)	206.458
Капитал	58.738.569	58.637.831
	0,00%	0,35%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Финансиски средства евидентирани по објективна вредност (продолжува)

Со состојба на 31.12.2021 и 2020 година, Друштвото нема средства класифицирано во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
Средства				
Финансиски побарувања	275	175	275	175
Побарувања од купувачи,нето	100.629	87.369	100.629	87.369
Побарувања од вработени	43.347	43.874	43.347	43.874
Парични средства и еквиваленти	108.769	6.624	108.769	6.624
Вкупни средства	253.020	138.042	253.020	138.042
Обврски				
Обврски кон добавувачи	146.906	137.902	146.906	137.902
Обврски кон вработени	476.285	454.551	476.285	454.551
Останати обврски	3.462	3.910	3.462	3.910
Вкупни обврски	626.653	596.362	626.653	596.362

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Значајни смеководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Градежни		Опрема, мебел и транспортни средства		Биолошки	Инвестиции	Вкупно
	Земјиште	објекти	средства	средства	средства	во тек	
Набавна вредност							
На 01 јануари 2020	164.553	1.170.942	647.737	58.592.356	74.953	360.650.541	
Набавки	-	-	50.531	45.796	5.769	102.095	
Активирање на основни средства	-	-	-	-	-	-	
Намалување	-	(334)	(3.492)	-	(37.676)	(41.501)	
На 31 декември 2020	164.553	1.170.608	694.776	58.638.152	43.046	660.711.135	
Акумулирана депрецијација							
На 01 јануари 2020	-	827.544	509.918	-	-	- 1.337.462	
Сметководствена корекција	-	-	1.380	-	-	1.380	
Амортизација за годината	-	23.421	20.208	-	-	43.629	
Отуѓувања	-	(334)	(3.491)	-	-	(3.826)	
На 31 декември 2020	-	850.631	528.015	-	-	- 1.378.646	
Набавна вредност							
На 01 јануари 2021	164.553	1.170.608	694.776	58.638.152	43.046	660.711.135	
Набавки	-	-	7.279	71.427	7.297	86.003	
Активирање на основни средства	-	5.122	3.835	-	(8.957)	-	
Намалување	-	(531)	(15.815)	-	-	(16.346)	
На 31 декември 2021	164.553	1.175.199	690.076	58.709.579	41.386	660.780.792	
Акумулирана депрецијација							
На 01 јануари 2021	-	850.631	528.015	-	-	- 1.378.646	
Сметководствена корекција	-	-	1.524	-	-	-	
Амортизација за годината	-	23.477	22.150	-	-	45.628	
Отуѓувања	-	(531)	(15.680)	-	-	(16.211)	
На 31 декември 2021	-	873.577	536.009	-	-	- 1.409.586	
Сегашна сметководствена вредност							
На 31 декември 2020	164.553	319.977	166.761	58.638.152	43.046	59.332.489	
На 31 декември 2021	164.553	301.621	154.067	58.709.579	41.386	59.371.206	

Расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2021 година Друштвото расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема со набавна вредност на износ од 16.346 илјади денари (2020: 41.501 илјади денари) и акумулирана депрецијација на износ од 16.211 илјади денари (2020: 3.826 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2020	15.862	6.695	32.395	2.024	56.976
Набавки	1.100	-	-	-	1.100
Намалување	-	-	-	(2.024)	(2.024)
На 31 декември 2020	16.962	6.695	32.395	-	56.052
На 01 јануари 2021					
Набавки	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	16.962	6.695	32.395	-	56.052
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2020	12.798	3.541	27.607	-	43.946
Амортизација	1.043	1.052	1.096	-	3.191
Намалување на амортизација	-	-	-	-	-
На 31 декември 2020	13.841	4.593	28.703	-	47.137
На 01 јануари 2021	13.841	4.593	28.703	-	47.137
Амортизација	628	864	873	-	2.366
Намалување на амортизација	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	14.469	5.458	29.576	-	49.052
Нето евидентирана вредност					
На 31 декември 2020	3.122	2.101	3.693	-	8.916
На 31 декември 2021	2.493	1.237	3.820	-	6.550

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

% од учест.	Земја на основање	31 декември 2021	31 декември 2020
100%	Македонија	7.394	7.394
		7.394	7.394

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	-	20.898
Намалување на влог	-	(13.504)
На 31 декември	7.394	7.394

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

31 декември 2021	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	275	-	275
Побарувања од купувачи, нето	100.629	-	100.629
Побарувања од вработени	43.347	-	43.347
Парични средства и еквиваленти	108.769	-	108.769
	253.020	-	253.020
	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски кон добавувачи	-	146.906	146.906
Обврски кон вработени	-	476.285	476.285
Останати обврски	-	3.462	3.462
Вкупни обврски	-	626.653	626.653

31 декември 2020	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	175	-	175
Побарувања од купувачи	87.369	-	87.369
Побарувања од вработени	43.874	-	43.874
Парични средства и еквиваленти	6.624	-	6.624
	138.042	-	138.042
	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Обврски кон добавувачи	-	137.902	137.902
Обврски кон вработени	-	454.551	454.551
Останати обврски	-	3.910	3.910
	-	596.363	596.363

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ЗАЛИХА

	2021	2020
Суровини и материјали на залиха	18.728	24.706
Суровини и материјали на пат	104	-
Резервни делови	15.039	16.035
Ситен инвентар на залиха	9.437	9.234
Ситен инвентар во употреба	43.274	42.352
Залиха на автогуми	1.690	1.355
Автогуми во употреба	13.448	18.884
	101.720	106.566
Вредносно усогласување на ситен инвентар	(56.727)	(55.276)
	44.993	51.290
Производство во тек	37.687	52.133
Производи на залиха	10.578	19.243
Производи во туѓ склад	49	-
<i>Намалено за исправка на вредноста</i>	-	-
	48.314	71.376
Трговски стоки	1.161	1.666
Стоки во продавница	(63)	(63)
	1.606	1.606
Состојба на 31 декември	94.405	124.272

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2021	2020
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	90.519	80.047
Дадени аванси, депозити и кауции во земјата	972	973
Сомнителни и спорни побарувања	10.110	7.323
Останати побарувања	-	-
Вкупно побарувања од купувачи	101.601	88.343
<i>Вредносно усогласување на побарувањата</i>	-	-
Состојба на 31 декември	101.601	88.343

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2021	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	101.601	-	101.601
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	101.601	-	101.601

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжува)

31 декември 2020

Набавна вредност	88.343	-	88.343
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	88.343	-	88.343

11. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања за повеќе платен данок	-	183
Останати побарувања од државни органи и институции	164.275	164.275
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата	18	29
Останати побарувања од вработените	43.329	43.845
Краткорочни позајмици без камата		
- Краткорочни кредити и заеми во земјата	275	175
	<u>207.897</u>	<u>208.507</u>
Однапред платени трошоци	-	1
Однапред платени зависни трошоци за набавка	267	56
Пресметани приходи што не можат да бидат фактурирани	15	17
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	63.219	65.930
	<u>63.501</u>	<u>66.004</u>
Состојба на 31 декември	<u>271.398</u>	<u>274.511</u>

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Денарски сметки кај домашни банки	106.193	4.951
Девизни сметки кај домашни банки	725	726
Готовина во благајна	1.843	939
Парични средства во благајна во странска валута	8	8
Состојба на 31 декември	<u>108.769</u>	<u>6.624</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2021 и 2020 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 5.940.384 илјади Денари. Структурата на капиталот на датумите на известување е како што следи:

	Удел	% според Централен регистар
Влада на РМ	5.940.384	100%
Состојба на 31 декември 2021	5.940.384	100%
Влада на РМ	5.940.384	100%
Состојба на 31 декември 2020	5.940.384	100%

Не се случиле промени во капиталот во текот на 2021 и 2020 година.

14. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

	2021	2020
Резервирања за трошоци за обновување на природни богатства	255.063	203.536
Долгорочни обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата и странство	3.933	6.202
Состојба на 31 декември	228.996	209.738

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2021	2020
Долгорочни позајмици		
НЛБ Банка АД Скопје, долгорочна позајмица број 0902-417 од 28.06.2018 кредитна партија 0041003098786, годишна каматна стапка 3,92%, одобрен износ 40.000.000мкд, датум на доспевање на последна рата 05.12.2021	-	13.333
НЛБ Банка АД Скопје, долгорочна позајмица од 06.11.2019 кредитна партија 0041003110867, годишна каматна стапка 3,64%, одобрен износ 80.000.000, датум на доспевање на последна рата 25.04.2024	46.102	66.667
Состојба на 31 декември	46.102	80.000

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжува)

Доспевањето на долгорочните обврски по позајмици е како што следува:

	2021	2020
Во рок од една година	20.000	33.333
Во рок од 1 - 2 години	26.102	20.000
Од 2 до 5 години	-	26.667
	46.102	80.000

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2021	2020
Краткорочни позајмици		
Краткорочни кредити и заеми во земјата	61.635	133.081
Состојба на 31 декември	61.635	133.081

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2021	2020
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	146.906	137.902
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	39.542	34.261
Обврски за камати (договорни и казнени)	898	429
Состојба на 31 декември	187.346	172.592

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2021	2020
Обврски кон државата	630.737	534.471
Обврски кон вработени	60.928	67.495
Останати тековни обврски	3.804	4.273
Состојба на 31 декември	695.469	606.239
Однапред пресметани трошоци	64	64
Пресметани приходи за идни периоди	99	99
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	233	233
Останати пасивни временски разграничувања	2.810	2.671
Состојба на 31 декември	3.206	3.066
Вкупно останати тековни обврски и ПВР	698.675	609.306

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2021	2020
Приходи од продажба на добра и услуги во земјата	1.091.765	1.178.110
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	49	93
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	466	888
Приходи од наемнини	483	570
	1.092.763	1.179.661

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2021	2020
Приходи од вредносно усогласување на биолошки средства (Белешка 5)	71.427	45.796
Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања	2	-
Добивка од продажба на нематеријални и материјални средства	43.629	7.595
Добивка од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	-	-
Вишоци	547	1.089
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	2.355	3.196
Приходи од премии и субвенции	263.707	838
Приходи од укинувања на долгорочни резервирања	52.422	83.416
Останати приходи	44.060	11.143
Вкупно	478.149	153.073

21. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	16.784	17.212
Трошоци за енергија (за производство)	63.654	65.413
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	14.660	20.848
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	1.784	2.370
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	25	-
Вкупно	96.907	105.843

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2021	2020
Бруто плати (за производство)	830.996	865.571
Бруто плати (за администрација,управа и продажба)	-	-
Останати трошоци за вработени	9.232	10.755
	840.228	876.326

23. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2021	2020
Транспортни услуги	99.146	111.073
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	7.302	7.679
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	75.469	79.374
Услуги за одржување и заштита	13.074	12.081
Наем-лизинг	26.171	27.392
Комунални услуги	4.633	4.628
Трошоци за реклама,пропаганда и промоција	6	26
Останати услуги	8.982	10.259
Долгорочни резервирања за трошоци за обновување на природни богатства	97.938	109.618
Дневници за службени патувања	41	51
Надоместоци на трошоци за вработени и подароци	34.621	33.715
Трошоци за надомест на членови од управен и надзорен одбор	2.374	2.380
Трошоци за спонзорства и донации	37	445
Трошоци за репрезентација	420	1.683
Трошоци за осигурување	629	1.042
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2.159	1.468
Даноци кои не зависат од резултатот	30.933	34.990
Трошоци за користење на права	-	45
Останати трошоци на работењето	19.602	16.192
Вредносно усогласување на нематеријални средства	-	2.024
Вредносно усогласување на материјални средства	-	-
Вредносно усогласување на долгорочни побарувања, депозити и слично	-	1.569
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	-	39
Вредносно усогласување на залихи	-	115
Загуби врз основа на разходување и од продажба на материјални и нематеријални средства	-	6.339
Загуби врз основа на продажба на учество во капитал и хартии од вредност	-	-
Кусоци, кало растур	1.819	862
Расходи врз основ на директен отпис на побарувања	1.980	1.866
Расходи за дополнителни одобрени попусти	13	15
Касни и пенали	516	477
Останати расходи од работењето	16.906	12.707
Вкупно	444.771	480.154

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2021	2020
Приходи		
Приходи од камати	68	72
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	-	3
Останати финансиски приходи	127	100.622
Вкупно приходи	195	100.697
Расходи		
Расходи по камати	14.449	8.229
Останати финансиски расходи	115	92
Вкупно расходи	14.564	8.321
Финансиски приходи (расходи), нето	(14.369)	92.376

25. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 е како што следи:

	2021	2020
Добивка/(загуба) пред оданочување за годината	104.022	(83.415)
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	-	8.708
Даночна основа	104.022	74.707
<i>Намалување на даночна основа</i>		-
Основа за оданочување по намалување	104.022	(74.707)
Даночна стапка		
Пресметан тековен данок на добивка по стапка од 10%		
Намалување на пресметан данок за дадена донација	-	-
Тековен данок на добивка	-	-
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 покренати судски постапки против Друштвото во вредност од 36.661 илјади денари, а друштвото се јавува како тужител во судски постапки во вредност од 6.296 илјади денари. Во согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ (продолжува)

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Хипотеки

Друштвото заклучно 31 декември 2021 има залог врз дел од недвижностите постројки и опрема во износ од 280.839 илјади денари како обезбедување за Управа за Јавни Приходи/Министерство за финансии на Р. С. Македонија.

27. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Со состојба 31 декември 2021 година, Јавното Претпријатие Национални шуми не евидентира трансакции со поврзани субјекти.

	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
2021				
Клучен раководен кадар	-	-	-	-
Вкупно	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2020				
Клучен раководен кадар	-	-	-	1.021
Вкупно	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.021</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2021 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи:

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Претпријатието смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Претпријатието во идните периоди.
- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за глобалната економија. Во моментот е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Претпријатието смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2021

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

ЕМБС: 05204160

Целосно име: Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	59.385.148.656,00			59.348.797.974,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	6.549.792,00			8.915.549,00
3	-- Издатоци за развој	2.819.644,00			3.692.950,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.730.148,00			5.222.599,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	59.371.204.962,00			59.332.488.523,00
10	-- Недвижности (011+012)	464.649.966,00			484.529.842,00
11	-- Земјиште	164.553.070,00			164.553.070,00
12	-- Градежни објекти	300.096.896,00			319.976.772,00
13	-- Постројки и опрема	30.072.764,00			31.188.565,00
14	-- Транспортни средства	126.126.367,00			136.131.360,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	640.085,00			690.059,00
16	-- Биолошки средства	58.707.845.136,00			58.636.418.524,00
18	-- Материјални средства во подготовка	41.386.136,00			43.045.665,00
19	-- Останати материјални средства	484.508,00			484.508,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	7.393.902,00			7.393.902,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	7.393.902,00			7.393.902,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	512.671.246,00			427.744.113,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	94.404.931,00			124.271.770,00

38	-- Залихи на суровини и материјали	18.831.833,00		24.706.193,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	26.161.036,00		26.583.531,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	37.687.411,00		52.133.361,00
41	-- Залихи на готови производи	10.627.073,00		19.243.363,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.097.578,00		1.605.322,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	309.222.438,00		296.674.117,00
47	-- Побарувања од купувачи	100.628.862,00		87.369.344,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	971.681,00		973.394,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	164.274.811,00		164.457.391,00
50	-- Побарувања од вработените	43.347.084,00		43.873.988,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	274.597,00		174.597,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	274.597,00		174.597,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	108.769.280,00		6.623.629,00
60	-- Парични средства	108.769.280,00		6.623.629,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	63.501.975,00		66.005.747,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	59.961.321.877,00		59.842.547.834,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	58.738.568.685,00		58.637.831.000,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	5.940.384.104,00		5.940.384.104,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	53.245.315.525,00		53.245.315.525,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	547.868.629,00		464.453.471,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	100.737.685,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			83.415.158,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.219.547.374,00		1.201.651.018,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	225.063.538,00		203.536.192,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	225.063.538,00		203.536.192,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	50.034.603,00		86.202.043,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.932.895,00		6.202.042,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	46.101.708,00			80.000.001,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	944.449.233,00			911.912.783,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	147.804.345,00			138.330.752,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	39.541.487,00			34.260.836,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	22.476.233,00			23.578.290,00
100	-- Обврски кон вработените	60.927.775,00			67.495.052,00
101	-- Тековни даночни обврски	222.890.637,00			155.118.348,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	61.634.519,00			133.081.493,00
108	-- Останати краткорочни обврски	389.174.237,00			360.048.012,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.205.818,00			3.065.816,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	59.961.321.877,00			59.842.547.834,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.570.912.284,00			1.332.733.297,00
202	-- Приходи од продажба	1.092.297.345,00			1.178.203.060,00
203	-- Останати приходи	478.148.892,00			153.642.936,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	71.376.624,00			75.268.407,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	49.373.992,00			76.363.156,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	466.047,00			887.301,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.430.519.296,00			1.509.619.699,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	96.907.182,00			105.843.361,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	608.000,00			276.700,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	12.296,00			200.207,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	234.782.879,00			252.512.907,00
212	-- Останати трошоци од работењето	56.154.013,00			58.244.858,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	874.889.242,00			910.091.262,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	556.565.052,00			580.072.802,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	39.349.470,00			40.724.943,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	235.081.815,00			244.772.728,00
217	-- Останати трошоци за вработените	43.892.905,00			44.520.789,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	47.993.431,00			46.819.780,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				3.594.009,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				154.204,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	97.938.444,00			109.618.038,00
222	-- Останати расходи од работењето	21.233.809,00			22.264.373,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	195.212,00			100.697.410,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва				2.519,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	67.736,00			72.139,00
233	-- Останати финансиски приходи	127.476,00			100.622.752,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	14.564.041,00			8.320.915,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14.448.943,00			8.229.019,00
243	-- Останати финансиски расходи	115.098,00			91.896,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	104.021.527,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				83.415.158,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	104.021.527,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				83.415.158,00
252	-- Данок на добивка	3.283.842,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	100.737.685,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				83.415.158,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2.047,00			2.203,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	100.737.685,00			-83.415.158,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	100.737.685,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво				83.415.158,00
269	-- Добивка за годината	100.737.685,00			

270	-- Загуба за годината				83.415.158,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	100.737.685,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				83.415.158,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	2.819.644,00			3.692.950,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	3.730.147,00			5.222.599,00
609	-- Земјишта	164.533.070,00			164.553.070,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	300.096.896,00			319.976.772,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	139.787,00			262.173,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	17.829.722,00			20.960.876,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	58.630.740.055,00			58.630.740.055,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	5.678.470,00			5.678.470,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	484.508,00			
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	101.600.543,00			88.342.738,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	164.274.811,00			164.457.391,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	5.940.384.104,00			5.940.384.104,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земено од нефинансиски трговски друштва во	111.669.122,00			219.283.536,00

	приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)			
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	147.804.345,00		138.330.752,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	363.113.828,00		363.113.828,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	22.476.233,00		23.578.290,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	352.539.994,00		781.897.106,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	55.102.588,00		55.521.212,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	48.940,00		95.126,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	55.053.648,00		55.426.086,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.092.297.345,00		1.178.203.060,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	483.200,00		570.199,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	546.530,00		1.089.198,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	325.501,00		3.196.486,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	263.000.000,00		454.467,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707.475,00		383.088,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	52.422.143,00		89.341.188,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.023.596,00		1.771.094,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.015.425,00		4.827.550,00

669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	4.277.675,00			4.857.757,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.910.763,00			3.251.406,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	5.796.349,00			172.455,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	860.887,00			908.574,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.373.963,00			6.387.802,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	56.280.236,00			53.613.937,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	14.660.315,00			20.848.657,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.783.601,00			2.370.098,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	34.212.660,00			38.631.383,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	644.315,00			701.958,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	75.468.839,00			79.373.520,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.334.733,00			4.905.260,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	22.836.195,00			22.486.392,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.980.944,00			5.500.209,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	1.504.235,00			2.593.003,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	40.694,00			50.887,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	31.904.464,00			31.557.391,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	1.338.668,00			1.953.282,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.374.209,00			2.380.201,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	37.170,00			445.302,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	419.782,00			1.683.116,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	629.089,00			1.041.993,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.158.853,00			1.468.176,00

712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	498.151,00			305.873,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	302.606,00			861.960,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	6.456,00			4.768,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	480.356,00			471.831,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2.047,00			2.203,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	30,00			30,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2033	- 02.20 - Искористување на шумите	1.508.037.385,00			
2035	- 02.40 - Помошни услуги во шумарството	63.070.111,00			

Потпишано од:

Juliana Nikolova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

ЈП „Национални шуми“
Бр.02-184/2
14.03.2022 г.
Скопје

Врз основа на член 27 став 1 точка 4 од Статутот на ЈП „Национални шуми“ - п.о.- Скопје, а согласно доставеното Мислење од Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие, Управниот одбор на својата седница одржана на ден 14.03.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка и
Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за
стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ п.о.Скопје
за 2021 година

I

Се усвојува Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ - п.о.- Скопје за 2021 година.

II

Со Годишната сметка за 2021 година се утврдуваат следните деловни резултати:

- Вкупен приход	1.571.107.496 денари
- Вкупен расход	1.467.085.969 денари
- Добивка пред оданочување	104.021.527 денари
- Добивка на финансиска година	100.737.685 денари

III

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај по завршна пресметка за период од 01.01. - 31.12.2021 година.

IV

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



ЈП „Национални шуми“
Бр.02-183/2
14.03.2022 година
Скопје

Врз основа на чл. 27 став 3 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19), чл. 32 од Статутот на ЈП „Национални шуми“ Скопје, Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на претпријатието, на својата седница одржана на ден 14.03.2022 година, до Управниот одбор на претпријатието, го дава следното

М И С Л Е Њ Е

I

Разгледана е Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. – Скопје, за периодот 01.01.-31.12.2021 година, при што е утврдено дека податоците во Извештајот се прикажани согласно остварените приходи и расходи и остварените финансиски резултати на претпријатието.


II

Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. – Скопје за 2021 година е составен согласно законските прописи.

III

Надзорниот одбор за контрола дава позитивно мислење за Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. – Скопје за периодот 01.01.-31.12.2021 година и му предлага на Управниот одбор на претпријатието да го усвои.

Надзорен одбор за контрола на
материјално финансиското работење
Претседател,
Сарафин Пирговски





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

У В Е Р Е Н И Е

за овластен сметководител

На **Милка Благоја Лазаревска** со ЕМБГ 0505962455071 роден/а 05.05.1962 година во Скопје, Р.Македонија му/ѝ се издава уверение за овластен сметководител.

Број **0102314**

01.11.2016 година

Скопје



Претседател

Институт на сметководители и
овластени сметководители на
Република Македонија

м-р Ленче Папазовска

Бр./№г. 02-182/1

11-03 - 2022 год./МГГ
СКОПЈЕ - ШКУР

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

По Годишна сметка за период 01.01.- 31.12.2021 година

Назив на субјектот:	ЈП. "Национални шуми" п.о., Скопје
Седиште на субјектот:	ул "Климент Охридски", 68, Скопје
Даночен број:	4030998338949

ЈП "Национални шуми" е формирано со Одлука на Владата на Република Македонија бр.3028/1 од 15.12.1997 година, како правен следбеник на дотогашните претпријатија за стопанисување со шуми. Во моментот, во составот на јавното претпријатие стопанисуваат 30 подружници, чија основна дејност е стопанисување со шумите во државна сопственост, во што спаѓа одгледување, заштита и користење на шумите.,

Вкупниот број на вработени во ЈП "Национални шуми" за деловната 2021 година изнесува 2.047, во кој, според квалификационата структура, високостручниот кадар (Д-р, М-р, ВСС, ВШС) учествува со 22,12%, а средностручниот и нискостручниот кадар (ССС, СОЗ) со 77.88%.

Цел на овој извештај е да се изврши објективно согледување на материјално-финансиските состојби во 2021 година.

Финансискиот извештај се изготвува врз основа на Меѓународни сметководствени стандарди МСС, Меѓународни сметководствени финансиски извештаи МСФИ и Сметководствените деловни политики.

Во деловната 2021 година ЈП "Национални шуми" оствари вкупен приход од 1.571.107 денари и вкупен расход од 1.467.086 денари, со што искажа добивка од 104.022 денари, или добивка за финансиската година (по оданочување) од 100.738 денари.

Е л е м е н т и	Г о д и н а		И н д е к с
	2020	2021	
Приходи	1.433.431	1.571.107	109.60
Расходи	1.516.846	1.467.086	96.72
Загуба / добивка	-83.415	104.021	
Во 000 ден.			
Г о д и н а - 2021	П л а н и р а н и	О с т в а р е н и	% на оств.
Приходи	2.044.500	1.571.107	76.85
Расходи	1.943.333	1.467.086	75.50

Вкупните приходи се состојат од:

- Приходи од продажба на производи во износ од 1.092.763 денари за 2021 година и 1.178.203 денари за 2020 година;
- Останати приходи за 2021 година во износ од 478.344 денари, за 2020 година во износ од 255,228 денари. Останатите приходи опфаќаат:

Е л е м е н т и	Г о д и н а	
	2020	2021
Приходи од конфискувана дрвна маса	5.903	3.851
Приходи од наплатени отпишани побарувања	429	326
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	89.341	52.422
Приходи од отписи на обврски	2.767	2.030
Приходи од вишоци	1.089	547
Приходи од минати години	1.771	1.024
Приходи од наплатени шумски штети	6.005	14.794
Приходи од учество во вложувања	-	-
Приходи од наплатени кусоци	-	-
Приходи од камати	54	40
Приходи од употреба на сопствени производи	887	466
Останати приходи	100.623	260.000

Вкупните расходи се состојат од :

- Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар за 2021 година во износ од 96.907 денари (6,60% од вкупните трошоци), а за 2020 година во износ од 105.843 денари (6,97% од вкупните трошоци);

Е л е м е н т и	Г о д и н а	
	2020	2021
Потрошени материјали	17.212	16.784
Потрошени резервни делови	20.849	14.660
Отпис на ситен инвентар	2.370	1.784
Потрошена енергија	65.413	63.654

- Трошоци на вработените за 2021 година во износ од 874.889 денари(59,63 % од вкупните трошоци), а за 2020 година во износ од 910.091 денари (59,99 % од вкупните трошоци);

Е л е м е н т и	Во 000 ден.	
	Г о д и н а	
	2020	2021
Бруто - плати	865.570	830.996
Надоместоци на вработени	44.521	43.893

- Амортизација за 2021 година во износ од 47.993 денари (3,27% од вкупните трошоци), а за 2020 година во износ од 46.820 денари (3,08% од вкупните трошоци);
- Резервирања на трошоци и ризици за 2021 година во износ од 97.938 денари (6,67% од вкупните трошоци), а за 2020 година во износ од 109.618 денари (7,22% од вкупните трошоци);

- Останати расходи за 2021 година во износ од 349.383 денари (23,81% од вкупните трошоци), а за 2020 година во износ од 345.091 денари (26,75% од вкупните трошоци);

Е л е м е н т и	Во 000 ден.	
	Г о д и н а	
	2020	2021
Транспортни услуги	111.074	99.146
Надворешни услуги за изработка на производи	79.374	75.469
Услуги за одржување и заштита	12.081	13.074
Трошоци за закупнини	27.392	26.171
Останати услуги	4.628	4.633
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	39	/
Вредносно усогласување на залихите	115	/
Дневници за службени патувања	/	/
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, репрезентација и спонзорство	26	463
Премии за осигурување	1.042	629
Даноци кои не зависат од резултатот	2.099	1.695
Банкарски услуги	1.468	2.159
Останати нематеријални трошоци	862	303
Кусоци	862	1.819
Казни, пенали и надомест на штети	477	516
Трошоци од минати години	9.260	15.309
Трошоци за камати	8.229	14.449

Вкупната актива/пасива за деловната 2021 година изнесува 59.961.322 денари, а за деловната 2020 година изнесува 59.842.548 денари;

Капиталот заедно со резервите на 31.12.2021 година изнесува 58.738.565 а 31.12.2020 година изнесува 58.637.831 денари, и ги опфаќа следните позиции:

Е л е м е н т и	Во 000 ден.	
	Г о д и н а	
	2020	2021
Основен капитал	5.940.384	5.940.384
Резерви	53.245.315	53.245.315
Загуби	547.869	447.131

Краткорочните обврски со 31.12.2021 / 31.12.2020 година се искажани во табелата:

Во 000 ден.

Е л е м е н т и	Г о д и н а	
	2020	2021
Обврски спрема добавувачи	137.902	147.804

Останати краткорочни обврски :

Во 000 ден.

Е л е м е н т и	Г о д и н а	
	2020	2021
Нето- плати	49.703	45.740
Даноци од плати	3.416	3.148
Придонеси од плати	20.162	19.328
ДДВ	146.535	211.373
Обврски по Закон за шуми	349.767	385.370
Персонален данок и други даноци	7.339	7.168
Придонеси	-	-
Данок од добивка	1.161	3.198
Обврски за неисплатени надоместоци спрема вработени	17.792	15.059

Долгорочни обврски за 2021 година во износ од 46.102 денари, а за 2020 година во износ од 86.202 денари.

Краткорочните побарувања заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат:

- Побарувања од купувачи — 100.629 денари (2021 год.);
- Побарувања од купувачи — 87.369 денари (2020 год.);
- Останати краткорочни побарувања:

Во 000 ден.

Е л е м е н т и	Г о д и н а	
	2020	2021
Побарувања на надомест на штети и останато	55	1.188
Побарувања од вработени за кусоци	41.436	41.424
Побарувања од вработени по останати основи	2.353	1.905
Побарувања од вработени за гориво	-	-
Побарувања од државата	164.275	164.275

Насоки за работењето во 2022 година

ЈП Национални шуми во 2022 година ќе ги превземе следните мерки и активности заради подобрување на севкупното работење на Јавното претпријатие:

- Зголемување на производството на вкупна дрвна маса согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шумите преку обезбедување на непречен развој на планираното годишно производство согласно Програмата за работа за тековната година;
- Основна интенција во остварувањето на планираното производство треба да биде зголемување на обемот и квалитетот на производството, со истовремено намалување на трошоците на работењето, особено имајќи предвид дека претпријатието има сезонски карактер на работа и својата дејност ја извршува со самофинансирање. Ангажирање на обучена работна сила во делот на производството на шумски сортименти, заради рационално користење на шумите и изработка на квалитетни производи со највисока пазарна цена;
- За зголемување на предвидената динамика во фазите сеча, дотур и превоз, освен сезонскиот карактер на работење во шумарството, влијание имаат и други причини од објективен карактер, како што се: недоволната отвореност на шумите, како и оддалеченоста на шумските комплекси, лошата патна инфраструктура која овозможува пристап претежно во летните месеци и во зависност од временските услови има прекин во работата. Со оглед на тоа што ЈП „Национални шуми“, располага со стара и дотраена механизација, чија просечна старост е над 20 години многу јасна е потребата од набавка на нова механизација за подобрување на квалитетот на производството;
- Проширување и подобрување на патната инфраструктура е од исклучителна важност за непречено извршување на основната дејност во шумарството. Отворањето на шумите со патишта и снабдување со производи на претпријатието претставува перманентна долготрајна обврска на ЈП Национални шуми и е предуслов за навремено и квалитетно извршување на поставените производни задачи. За таа цел, ЈП Национални шуми во изминатите години набави 15 нови градежни машини при што дојде до намалување на трошоците, а со самото тоа и намалување на цената на чинење по единица км. Отварањето како и прочистувањето на патната мрежа ќе се

- извршува во најголем дел со сопствена механизација. Со соодветни шумски комуникации ќе се овозможи: поефтин и побрз превоз, зголемена ефикасност во заштитата на шумите од пожари, растителни болести и штетници, отворање на шумите за користење на други шумски производи, подобрување на превозот на работниците;
- Во новите сопственички и пазарни услови во самото шумарство, а се со цел да се создадат современи услови на стопанисување со шумите, како и состојбата во шумарството, пред стручниот кадар на ЈП Национални шуми се поставува потребата на современ начин да го реши транспортот на шумски сортименти од шума до краен купувач. Заради тоа во текот на 2019-2020 год. согласно Годишната инвестициона програма усвоена со Одлука донесена од Владата на РМ се изврши набавка на современи транспортни средства специјализирани за транспорт на шумски сортименти: **товарни возила—камиони: бр.6**, како и набавка на **теренски возила-ципови: бр.15** кои ќе служат за превоз и контрола на вработените до местото на извршување на своите задачи како и контрола на теренот, исто така набавени се и 5 специјални теренски возила со вградени пумпи и 10 пумпи-опрема за гаснење шумски пожари;
 - Поголемо ангажирање на инженерско-техничкиот кадар во следење и организирање на процесот на производство, со што би се намалиле сите тесни грла, како што се:
 - Неквалитетно кроење на шумските сортименти;
 - Воспоставување на шумски ред, со што ќе се олесни дотурот и ќе се направи поефикасен;
 - Усогласување на динамиката помеѓу трите фази на производство;
 - Правилно и рационално користење на техниката која што е во употреба;
 - Зголемување на процентот на учество на поквалитетни класи кај техничкото дрво, со што ќе се зголеми финансискиот ефект од работењето;
 - Зголемување и подобрување на квалитетот на производите преку примената на техничките норми во шумарството, како и светските стандарди и искуства;
 - **Продолжување на процесот на сертификација на шумите во Република Северна Македонија по стандард FSC**, важен процес за јавното претпријатие но истотака и за стопанството од дрвопреработувачкиот сектор, со цел да се обезбеди посигурен пласман на дрвната маса од нашата држава на европските пазари, а притоа да се почитува европската регулатива. Сертификацијата на шумите претставува алатка за проценување дали во праксата се стопанисува

со шумите на одржлив начин. Сертификатот значи потврда за потеклото, квалитетот и другите стандарди на производот. По дефиниција, FSC акредитираниот сертификат значи дека со шумата се стопанисува по строги социолошки, економски, еколошки и социјални стандарди. Сертификатот е неопходен на шумарството и дрвната индустрија за квалитетен и непречен извоз во земјите на Европската унија. Усвојувањето на FSC сертификацијата е сложен и долготраен процес, кој бара доста време, труд и значителни финансиски средства;

- Во 2022 година ЈП Национални шуми процентот на реализација на годишниот сечив етат ќе го зголеми и со ангажирање на дополнителен број сопствени шумски работници (на определено време);
- Во извршувањето на услуги од страна на надворешни извршители ќе се ангажираат фирми кои се обврзани да поседуваат лиценци за шумско - културни работи за активностите сеча и дотур, согласно законот;
- Намалување на општите и трошоците на производство и зголемување на економичноста;
- Примена на нови научни и практични сознанија во технолошките процеси на производството;
- Зголемувањето на дисциплината во работењето преку вршење контроли и ревизии по подружниците со воведување на добра работна дисциплина;
- Продолжување на имплементацијата на електронскиот систем за надзор и контрола на движењето на дрвната маса. Развојот на претпријатието е правопрпорционален со развојот на информатичката технологија. Во 2017 година се отпочна со имплементација на електронскиот систем за следење на дрвна маса (законска обврска) кој треба да ја зголеми контролата врз работењето, да обезбеди навремен пристап до информации и преглед на истите, со што се гарантира постигнување на подобар успех во работењето. Во 2022 година ќе се продолжи со надградба на системот за електронско следење на дрвната маса, согласно Законот за шумите член 69/а;
- Спроведување на ценовникот на цени на главни шумски производи Бр.02-1170/2 од 05.12.2014 год. за продажба на дрвни сортименти во ЈП Национални шуми. Јавното претпријатие планира да пристапи кон покомплексно решавање на проблемот со ново барање за промена на цените на главните шумски производи, пред се на огревното дрво, кое има непроменета цена од 2008 год., како резултат на актуелната економска криза и зголемувањето на цените на енергенсите на глобално ниво, преку

ажурирање на калкулациите на трошоците на чинење по 1м³ огревно и техничко дрво;

- Продажба на техничко дрво на правни субјекти со склучување на рамковен договор и продажба на техничко дрво на правни субјекти со годишен договор под услови согласно Правилникот за продажба на дрвни сортименти;
- Продажба на огревно дрво на правни субјекти со склучување на рамковни договори за производство на пелети - обновлив и еколошки извор на енергија;
- Продажба на огревно дрво на правни субјекти со склучување на рамковни договори за пелетирање, односно конфекционирање на огревно дрво за понатамошен промет;
- Продажба на огревно дрво на правни субјекти (субјекти кои огревното дрво го користат во процесот на производство и за затоплување);
- Продажба на огревно дрво на правни субјекти кои се регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти;
- Продажба на огревно дрво на физички лица, физички лица здружени преку здруженија на пензионери и синдикати, како и физички лица од социјално ранливи категории (социјални случаи, лица со попреченост во развојот, деца без родители, самохрани родители, стечајни работници, семејства на бранители, членови на семејства на вработени кои загинале при работа);
- ЈП Национални шуми ќе превзема активности за заштита на шумите:

Согласно насоките на Владата на РСМ, ќе се продолжат проектите во кои е даден приоритет од загрозеност од шумски пожари - Стратегија за развој на заштитата на шумите од пожари, фитопатолошки и ентомолошки појави, со акционен план за реализација на проекти и набавки, за потребите на ЈП Национални шуми-Скопје. Од тие причини ЈП „Национални шуми,“ во 2022 година согласно Инвестиционата програма планира набавка на 11 теренски возила со погон на сите оски 4x4 со товарен простор. Со цел оспособување на теренските возила за брза интервенција во справување со шумските пожари, се планира и набавка на 11 пумпи(специјална опрема за гаснење пожари), кои се инсталираат на истите. Овие теренски возила ќе бидат од големо значење за заштита на шумите од пожари, бидејќи покрај превезување на работници, товарниот простор би се користел за сместување на пумпи, алатки за гаснење на пожари и друга опрема. Со инвестирање во теренски возила ќе се подобри превозот на вработените до местото на извршување на своите работни задачи, побрза интервенција во случај на шумски пожари како и контрола на теренот.

За извршување на тековните работни операции како што се: сеча на дрвни сортименти, правење на заштитни пресеки во делот на заштитата од шумски пожари, се планира набавка на 35 моторни пили за потребите на подружниците;

- Обука за изработка на годишни оперативни планови за заштита на шумите од пожари;

- Спроведување на јавна кампања помеѓу граѓаните за опасноста од шумските пожари во рамки на превентивно делување од областа на заштита на шумите;

- Спроведување на медиумска кампања за опасноста од шумските пожари како превентивна мерка за заштита од шумски пожари;

- Спроведување на технички мерки - картирање, редуција на горливиот материјал и изградба на противпожарни просеки во вештачки подигнати шумски насади;

- Поставување на опрема за видео надзор на контролните рампи и систем за следење на движењето на дрвната маса и останатите објекти во функција на заштита на шумите;

- Одредување на рути и контрола на шумочуварска служба.

- Набавка на контејнери за контролни рампи за поголема контрола на превозот на дрвните сортименти, како и заштита на шумите од бесправната сеча;
- Вршење анализа на работењето на Подружниците на Јавното претпријатие и превземање на соодветни мерки за поуспешно работење;
- Наградување и стимулирање на Подружниците во Јавното претпријатие кои покажуваат континуирано добри резултати и даваат исклучителен придонес во работењето;
- Во 2022 ќе продолжи имплементацијата на светските стандарди за производство според ИСО 9001: 2008;
- Во 2022 ќе продолжи воведувањето и примената на ИТ- стратегија;
- Спроведување на анализа на состојбата во ЈП Национални шуми во насока на: надлежности на Секторите и одделенијата, процеси кои се реализираат, процедури за работа, правилници, извештаи од ревизии и сл;
- Спроведување на Стручна надоградба на вработени преку организирани обуки од страна на јапонската агенција за меѓународна соработка ЈСА, која се спроведуваше во текот на 2021 год., а ќе продолжи и во тековната година. ЈП „Национални шуми“ во континуитет работи на стручна надоградба на вработените и имплементирање на нови технологии и знаења. Како дел од тие напори, вработените се запознаа со процесот на планирање на пошумување и имплементација на Eco-DRR мерки за одржливо управување,

зачувување и обновување на екосистемите за да се намали ризикот од катастрофи, со цел да се постигне одржлив и отпорен развој и се здобија со нови знаење за креирање на специјализирани карти за многуфункционалната намена на шумите и за Есо-DRR. Со обуката за топографско толкување со помош на авионски фотографии, со цел да се претстават карактеристиките на типичните форми поврзани со ризикот од планински опасности, со користење на техники за интерпретација на авионски фотографии се овозможува да се лоцираат ризичните точки во шумите, за да се предвидат соодветни мерки за подобрување на нивните заштитни функции. Преку обуката за употреба на беспилотно летало (дрон) во шумарството, вработените се запознаа со процесот на подготовка на дронот за летање, како и рачно и автоматско управување со леталото. На имплементација на нови технологии и знаење, како и модернизација преку употреба на современи технички помагала во шумарството, во ЈП Национални шуми им се придава големо значење. Такви современи технички помагала кои во иднина ќе наоѓаат се поголема примена во шумарството се и беспилотните летала дрoнови. Една од најзначајните примени на дрoновите во шумарството е во полза на подобрување на квалитетот на планирањето во шумарството.

- Зголемување на финансвата дисциплина, согласно законските прописи и актите на ЈП "Национални шуми";
- Доследно спроведување на законската регулатива во сите области на работењето на ЈП "Национални шуми";
- Зголемување на соработката со државните институции, ЈП е во постојана соработка со Секторот за шумарство, со Шумската полиција и со Државниот инспекторат за шумарство и ловство при МЗШВ, а со заедничка цел за унапредување на шумарството во РСМ.

Доколку јавното претпријатие успее да ги постигне и оствари поставените цели, успехите и резултатите од работењето би биле поголеми.



ЈП Национални шуми - Скопје

Директор,

Јулиана Николова

БИЛАНС НА УСПЕХ 31.12.2021

ПОЗИЦИЈА		31.12.2021	31.12.2020	БЕЛЕШКА
Приходи	36	1.092.297	1.178.203	11
Ostanati prihodi	37	478.344	254.340	12
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	38	466	887	
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината	39	71.377	75.268	
	40	49.374	76.363	
Употребени сировини и потрошни материјали	41	96.907	105.843	13
Трошоци за вработените	42	877.892	910.091	14
Амортизација	43	47.993	46.820	15
Останати расходи	44	407.727	446.865	16
Финансиски трошоци	45	14.564	8.321	
Удел на добивката на придружени друштва	46			
Удел на загубата на придружени друштва	47			
ДОБИВКА/ЗАГУБА од редовното работење ред.бр.(036+037+038+046)-(039-040+041+042+043+044+045+047)	48	104.021	-83.415	
Нето добивка од прекинати работења	49			
Нето загуба од прекинати работења	50			
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ РЕД.БР.(048+049)или(048-050)	51	104.021	-83.415	
Данок на добивка	52	3.284		
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА(РЕД.БР.051-052)	53	100.737	-83.415	
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:	54			
Сопствениците на матичното друштво	55			
Неконтролирани (малцински)учества	56			

СКОПЈЕ
дата 15.03.2022 год

Лице одговорно за
составување на образцот

[Signature]



Директор

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА		31.12.2019	31.12.2018	БЕЛЕШКА
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (Р.Б.053 ОД БУ)	57	100.737	-83.415	
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (ОД Р.Б.059 ДО Р.Б.064)	58			
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство	59			
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	60			
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричен тек	61			
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства	62			
Актуарски добивки(загуби)од пензиски планови на дефинирани користи	63			
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија	64			
ДАНОК НА ДОБИВКА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	65			
НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (Р.Б.058-Р.Б.065)	66			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (Р.Б.058+Р.Б.066)	67			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА :	68			
Сопствениците на матичното друштво	69			
Неконтролирани (малцински)учества	70			

СКОПЈЕ
дата 15.03.2022год

Лице одговорно за
составување на образцот

[Signature]



Директор

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 31.12.2021

ПОЗИЦИЈА		31.12.2020	31.12.2020	
СРЕДСТВА				
Б) ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА (РЕД.БР 002+.003 + 004 + 005 + 006+007+008)	1	59.385.149	59.348.798	
Нематеријални средства	2	6.550	8.916	1А
Недвижности, постројки И опрема	3	663.360	696.070	1
Вложувања во недвижности	4			1
Биолошки средства	5	58.707.845	58.636.418	
Долгорочни вложувања	6	7.394	7.394	
Долгорочни побарувања	7			
Одложени даночни средства	8			
В) ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (010+011+012+013+014+015+016)	9	576.173	493.750	
Залихи	10	94.405	124.272	2
Побарувања од купувачи	11	101.600	87.369	3
Останати краткорочни побарувања	12	43.347	45.022	4
Побарувања од државата И други институции	13	164.275	164.457	
Краткорочни финансиски вложувања	14	275		3А
Активни временски разграничувања	15	63.502	66.006	5
Парични средства И еквиваленти на парични средства	16	108.769	6.624	6
ВКУПНА АКТИВА (001+009)	17	59.961.322	59.842.548	
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (019-020-021+022+023+024+-025+-026)	18	58.738.568	58.637.831	
Залишан капитал	19	5.940.384	5.940.384	7
Залишан а неуплатен капитал	20			
сопствени акции И удели	21			
Премии на емитирани акции	22			
Ревалоризациона резерва	23	53.245.316	53.245.316	
Резерви	24			
Акумулирана добивка/загуба	25	-547.869	-464.454	
добивка/загуба	26	100.737	-83.415	
Б) НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	27			
В) ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ	28	225.064	203.536	
Г) ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	29	50.035	86.202	8
Д) ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (031+032+033+034)	30	947.655	914.979	
Обврски спрема добавувачи	31	187.345	138.331	9
Останати краткорочни обврски	32	757.104	773.582	9А
Одложени даночни обврски	33			
Одложено плаќање на трошоци И приходи во идните периоди	34	3.206	3.066	10
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ (018+027+028+029+030)	35	59.961.322	59.842.548	

СКОПЈЕ
дата 15.03.2021 год

Лице одговорно за
составување на образложот



Директор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
НА ГОЛЕМИ И СРЕДНИ СУБЈЕКТИ 2021**


ПОЗИЦИЈА		31.12.2021	31.12.2020
А) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР. 072 ДО РЕД.БР.082)	71	201.128	80.700
Нето добивка/загуба после одданочување	72	100.737	-83.415
Амортизација	73	47.993	46.820
Зголемување/намалување на залихи	74	29.867	-2.494
Зголемување/намалување на побар. од купувачите	75	-14.231	-8.942
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	76	1.400	1.279
Зголемување/намалување на побарувања од државата и др.институции	77	183	-183
Зголемување/намалување на АВР	78	2.504	28.632
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачите	79	49.014	-39.681
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	80	-16.479	138.351
Зголемување/намалување на ПВР	81	140	333
Б) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР. 083 ДО РЕД.БР. 087)	82	-84.344	-85.478
Директни набавки на нематеријални И материјални средства	83	-84.744	-100.063
Продажба на матрејални и нематријални средства	84	400	
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	85		13.504
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања	86		1.081
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања	87		
В) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР.089 ДО РЕД.БР.093)	88	-14.640	7.569
Зголемување на капиталот	89		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	90	-36.167	-18.634
Долгорочни резервирања	91	21.527	26.203
Исплатени дивиденди	92		
Откуп/продажба на сопствени акции	93		
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (ред.бр.071+/-082+/-088)	94	102.144	2.791
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА	95	6.624	3.833
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	96	108.769	6.624

Скопје,
15.03.2022год

Лице одговорно за
составување на образецот



Директор,

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА
НА ГОЛЕМИ И СРЕДНИ СУБЈЕКТИ 31.12.2021**

ПОЗИЦИЈА	31.12. ПРЕДХОДНА ГОДИНА	ЗГОЛЕМУВАЊЕ	НАМАЛУВАЊЕ	ТЕКОВЕН ПЕРИОД
Запишан капитал	5.940.384			5.940.384
Премии на емитирани акции				
Откупени сопствени акции				
Резерви	0			
Акумулирана дибивка/загуба	-464.453	-83.415		-547.868
Дивиденди				
Ревалоризирана резерва	53.245.315			53.245.315
Добивка за годината	-83.415	100.737	-83.415	100.737
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.637.831	17.322	-83.415	58.738.568
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА:				
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство				
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финасиски средства расположиви за продажба				
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричен тек				
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства				
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на нето вложување во странство				
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија				
Актуарски добивки (загуби) од пензиски планови на дефинирани корисници				
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА				

СКОПЈЕ
дата 15.03.2022 год

Лице одговорно за
составување на образложба

Директор



ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Година на известување 31.12.2021

I Општи информации

- **Ј.П. "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" по -СКОПЈЕ**
Регистарска влошка бр.66/98 во трговскиот регистар
- Седиште - Скопје на „Булевар Климент Охридски 68
- Промени во регистарската влошка на денот на издавање бр.30120120001563
- Позначајни дејности: одгледување , заштита и искористување на шумите
- Број на вработени по степен на образование;
 - Д-р - 1
 - М-р - 17
 - ВСС - 449
 - ВШС - 70
 - ССС - 917
 - ОО - 593Вкупно 2.047
- Сопственичка структура: *државен капитал*

II Основа за подготовка на годишната сметка

- Изјава за усогласеност(врз основа на кои стандарду е подготвена годишната сметка) *Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).*
- Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана: **поединечна**
- Валута на презентација: **МК**
- Податоците се илјади денари

III Значајни сметководствени политики

1. Материјални средства

Материјалните средства - недвижностите, постројките и опремата се искажани според основниот третман по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата се пресметува по стапки не пониски од стапките пропишани со Номенклатурата на средства за амортизација и годишните амортизациони стапки, кои се одредуваат така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот корисен век на употреба.

Применетите стапки на амортизација се:

• Градежни објекти	2,5%
• Шумски патишта	3.3%
• Шумскостопански основи	10%
• Грејни тела	10%
• Опрема	15%
• Патнички автомобили	10%
• Камиони	6.6%
• Механизација	6.6%

1А. Нематрејални средства

Нематрејалните средства по почетното признавање се евидентира по набавната вредност. Нематеријалните средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода според очекуваната употреба во периодот во кои се вклучува економската корист но не подолго од 5 години.

Применета стопка е 20%

2. Залихи

Залихите на суровините, материали, ситен инвентар, резервни делови, амбалажа и автогуми се искажани по трошокот на набавка ако не ја надминуваат нето реализираната вредност.

Трошокот на залихи на материали и суровини се мери со методот ФИФО
Трошокот на ситен инвентар, амбалажа и автогуми се врши со еднократен отпис 100% со ставањето во употреба.

Залихите на недовршеното производство се признаваат според трошокот на производство согласно барањата на МСС 2.

Залихите на готови производи се признаваат според цената на производство (трошокот на производство) доколку таа цена не е повисока од нето вредноста која може да се реализира.

Залихите на трговските стоки се мерат според трошокот на нивното купување, раздолжувањето се врши со примена на методата ФИФО.

3. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите и другите побарување се признаваат во билансот доколку реално се очекува дека ќе се наплатат во рок од едне година од датумот на составување на билансот.

Побарувањата за кои истекол рокот за наплата, а купувачот е тужен се искажува одвоено како спорни и сомнителни.

Доколку се појави определено сомневање за реалноста на наплатата на побарувањата истите вредности се усогласуваат

3 А. Краткорочни финасиски вложувања

Краткорочните финасиски вложувања се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на составување на билансот се очекува дека ќе бидат наплатени за 12 месеци

4. Останати краткорочни побарувања

Останатите краткорочни побарувања се искажуваат според номиналната вредност

Во останатите краткорочни побарувања се вклучени

	<i>Во илјади денари</i>
Побарувања за надомес на штети и останато	1.188
Побарувања од вработени за кусоци	41.424
Побарувања од вработени по останати основи	1.905
Побарувања од вработени за гориво	49
Побарувања од државата	164.275

5. Активни временски разграничувања

Во позиција на активни временски разграничувања се опфатени трошоци кои се распределени за идни периоди

6. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се искажуваат во билансот на состојба и извештајот на парични текови и опфаќа

	<i>Во илјади денари</i>
Готовина во благајна	1.843
Состојба на сметките во банка	106.193
Девизни средства	733

7. Капитал

Капиталот заедно со резервите изнесува 58.736.655 илјада денари и ги опфаќа следните позиции:

	<i>Во илјади денари</i>
Основен капитал	5.940.384
Резерви	53.245.315
Загуби	447.131

1.1. Национални шуми – Скопје

Со цел утврдување на вредноста на вложувањата од страна на основачот Влада на Р.Македонија, извршена е капитализација од која произлегува промена во структурата на капиталот.

За покривање на загубите ќе се користат сите позиции на капиталот освен основниот капитал

8. Долгорочни обврски

Обврските се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на составување на биласот рокот на враќање им е повеќе од 12 месеци

9. Краткорочни обврски

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на составување на билансот се очекува дека ќе бидат надоместени за 12 месеци

	<i>Во илјади денари</i>
Обврски спрема добавувачи	147.804

Останати краткорочни обврски

Нето плати	45.740
Даноци од плати	3.148
Придонеси од плати	19.328
ДДВ	211.373
Обврски по закон за шуми	385.370
Персонален данок и др. даноци	7.168
Даноци кои не зависат од резултот	1.695
Данок од добивка	3.198
Обврски за неисплатени надоместоци спрема вработени	15.059
Камата по кредити	14.449
	/

9 А Обврски за аванси

Обврски за аванси се презентирани како краткорочни и ќе се надоместат за 12 месеци

10 Пасивни временски разграничувања

Во позицијата на пасивни временски разграничувања се опфатени одредени пресметани приходи кои се однесуваат на наредниот пресметковен период

11 Приходи од продажба на стоки и услуги

Приходите од продажба на стоки и услуги се презентирани по објективна вредност на надоместокот кој е примен или се побарува
 Приходите се намалени за дадените попусти и ДДВ
 Приходите опфаќаат:

	<i>Во илјади денари</i>
Приходи од домашен пазар	1.092.297
Приходи од продажба на стоки	49
Приходи од продажба на услуги	55.059
Приходи од продажба на странски пазари	/

12 Останати оперативни приходи

Останати оперативни приходи се презентирани по објективна вредност на надоместокот кој е примен или се побарува

Останати оперативни приходи опфаќаат:

Приходи од конфискувани дрва	3.851
Приходи од наплатени отпишани побарувања	326
Приходи од укинување на догоровни резервирања	52.422
Приходи од отписи на обврски	2.030
Приходи од вишоци	547
Приходи од минати години	1.024
Приходи од наплатени шумски штети	14.794
Приходи од наплатени кусоци	
Приходи од камати	40
Останати приходи	260.000
Приходи од употреба на сопствени производи	466

13 Потрошени матрејали и ситен инвентар

Потрошените матрејали се презентирани според набавната вредност а отписот на ситниот инвентар се спроведува 100% со ставање во употреба

	<i>Во илјади денари</i>
Потрошени материали	16.784

ЈЛ. Национални шуми – Скопје

Потрошени резервни делови	14.640
Отпис на ситен инвентар	1.784
Потрошена енергија	63.654

14 Трошоци на вработени

Трошоците на вработените се презентираат според номинални износи и ги опфаќаат бруто платите за вработените и надоместоците на трошоци на вработените:

	<i>Во илјади денари</i>
Бруто плати	830.996
Надоместоци на вработени	43.893

15 Амортизација и ревалоризација на амортизација

Амортизацијата се пресметува по пропишаните стапки согласно номенклатурата на средствата за амортизација (како и според донесените сметководствени политики) што се применува за даночни цели.

Според сметководствените политики ревалоризацијата на амортизацијата не се пресметува

За 2021 година трошоците за амортизација изнесуваат: 47.993

15А Останати долгорочни резервирања

Долгорочните резервирања се пресметуваат согласно законот за шуми и се признат трошок за даночни цели

За 2021 година трошоците за долгорочни разграничувања изнесува:

16 Останати оперативни расходи

Останати оперативни расходи се презентираат по набавна вредност

Останатите оперативни расходи опфаќаат:

	<i>Во илјади денари</i>
Транспортни услуги	99.146
Надворешни услуги за изработка на производи	75.469
Услуги за одржување и заштита	13.074
Трошоци за закупини	26.171
Останати услуги	4.633
Вредносно усогласување на краткорочните побарувања	
Вредносно усогласување на залихите	
Дневници за службени патувања	
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама,	463

1.1. Национални шуми – Скопје

репрезентација И спонзорство	
Премии за осигурување	629
Даноци и придонеси кои независат од резултатот	1.695
Банкарски услуги	2.159
Останати нематериални трошоци	303
Кусоци	1.819
Казни, пенали и надомес на штети	516
Трошоци од минати години	15.309
Трошоци за камати	14.449

17 Набавна вредност на трговски стоки

Расходот по основ на набавна вредност на трговски стоки реализирана со продажба на стоките на домашен пазар изнесува 608 илј.ден.

18 Финансиски приходи

Во финансиските приходи е вклучена само каматата од заеми дадени на други субјекти. Приходот од каматата се признава на временска пропорционална основа

19 Финансиски расходи

Во финансискиот расход е вклучена само каматата од долгорочните кредити од банки. Во расходит од камати е вклучена каматата што се однесува за пресметковниот период.

20 Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан согласно со законот за закон на добивка. Даночната обврска се пресметува на непризнаените расходи во согласност со актуелните прописи. Пресметката на данок од добивка е извршена на образец Д.Б.

IV Користени проценки

Применитите методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго)
не се коригирани

V Промена на сметководствените политики и корекциина грешки

Описот на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција: *нема*

VI Управување со ризик

Описот на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот: *нема*

